

# НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ НАЈЗАГРОЗЕНИ ОД КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА

ВО СВЕТОТ

во 2020 година

над **2** милијарди работници **62%** од сите работници

ја обезбедуваат својата егзистенција работејќи во неформалната економија.

ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА

Во С.МАКЕДОНИЈА **16%** од вкупниот број на вработени функционираат во рамките на неформалната економија во 2019 година.

**16%**

пад на приходи

Речиси **1,6** милијарди работници **60%**

во неформалната економија се најмногу погодени од пандемијата КОВИД-19, што доведе до пад на нивните приходи од

УЧЕСТВО ВО НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА


**67%** **33%**

мажите учествуваат двојно повеќе од жените


НЕФОРМАЛНАТА ВРАБОТЕНОСТ ОД 2014 ДО 2019 ГОДИНА БЕЛЕЖИ ТРЕНД НА ОПАЃАЊЕ



ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ВО Р.С.МАКЕДОНИЈА, 2014-2019



НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИ, ВКУПНО И СПОРЕД ПОЛ (2014-2019)




Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.

# НЕФОРМАЛНИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА НАЈСИЛНО ПОГОДЕНИ, А БЕЗ НИКАКОВ МЕХАНИЗАМ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНОТО ЗДРАВЈЕ И ИЗВОР НА ЕГЗИСТЕНЦИЈА

околу **130.000**



лица се дел од неформалната економија во С.Македонија, **СЕ СООЧИЈА СО ОПАСНОСТ ОД ГУБЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ИЗВОР НА ДОХОД**



## НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

најчесто работат на работни места кои не може да се работат од дома, што ја зголемува нивната изложеност на ефектите од пандемијата

ГОЛЕМ ДЕЛ ОД НИВ РАБОТАТ ВО СЕКТОРИ КОИ СЕ **НАЈТЕШКО ПОГОДЕНИ** од кризата (трговија, угостителство, уметност, забава и рекреација и сл)




**НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО МЕРКИТЕ НА ВЛАДАТА** за поддршка на компаниите за исплата на плати или придонеси за вработени и се **ПОД ГОЛЕМ РИЗИК ОД ЗАГУБА НА РАБОТНОТО МЕСТО**

**НЕМААТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА,**   
**ИМААТ СЛАБ ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ**


Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.



# ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА НА НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИТЕ



## СТРУКТУРА НА НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИТЕ ПО ВОЗРАСТ (2019)




Во 2019 година најмногу неформално вработени лица се на возраст од **35-44 години**

Само **5%** од неформално вработените лица се постари од **64 години**,

**10%** се помлади од **25 години**.

## СТРУКТУРА НА НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ, СПОРЕД ПОЛОТ (2019)



Помеѓу неформалните вработени, **МАЖИТЕ СЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПОЗАСТАПЕНИ ОД ЖЕНИТЕ** во секоја старосна група

**УЧЕСТВОТО НА ЖЕНИТЕ** во вкупниот број на неформални работници е поголемо во повозрасните старосни групи

# НЕМА КОВИД-19 МЕРКИ ЗА НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

analytica  
thinking laboratory...

FOUNDATION ФОНДАЦИЈА  
OPEN OTВОРЕНО  
SOCIETY ОПШТЕСТВО  
MACEDONIA МАКЕДОНИЈА



**НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД ВЛАДИНИТЕ МЕРКИ** за справување со КОВИД-19 пандемијата се насочени кон бизнис секторот и вработените во официјалните економски текови.



мерка која е директно насочена кон неформалните работници е **ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ДОМАЌИНСТВОТА И ЕНЕРГЕТСКИ ДОДАТОК ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА.** ТИЕ ЌЕ ДОБИЈАТ ПРОСЕЧНО ПО **7.000 ДЕНАРИ** ПО ДОМАЌИНСТВО



**МЕРКИТЕ ОД ЧЕТВРТИОТ ПАКЕТ** **ЌЕ ОПФАТАТ** околу 20.000 нови домаќинства од неформалната економија и 30.000 постоечки корисници.



платежни картички со износ од **6.000 ДЕНАРИ** за 85.108 неформални работници кои воедно се и пасивни баратели на работа и 520 самостојни уметници



Дел од мерките влијаат индиректно преку намалување на трошоците – **ЗАМРЗНУВАЊЕ, ПРОЛОНГИРАЊЕ ИЛИ РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ**



Одложено плаќање закуп за корисниците на социјалните станови, **ПАРИЧНА ПОДДРШКА И ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА ЗА МЛАДИ, ВИКЕНД БЕЗ ДДВ,**

## ЛОКАЛНИ МЕРКИ



**НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД МЕРКИТЕ** на локално ниво се насочени кон заштита на јавното здравје,



додека **МАЛ ДЕЛ** се насочени кон обезбедување на финансиска и материјална помош на фирмите и материјално необезбедените граѓани.



Мерките директно насочени кон физичките лица како и кон неформално вработените работници, се преку **НАМАЛУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ДАНОКОТ НА ИМОТ** (во дел од општините и до 50%) и **МОЖНОСТА ЗА НЕГОВА ПЕРИОДИЧНА ОТПЛАТА.**



**ГРАДОТ СКОПЈЕ** ја донесе мерката за музичките уметници кои согласно нивниот ангажман добиваат еднаков солидарен **ХОНОРАР ОД 14.500 ДЕНАРИ.**



може да се забележи дека **ГЕНЕРАЛНО НЕ ПОСТОЈАТ МЕРКИ** кои се директно **НАСОЧЕНИ КОН РАБОТНИЦИТЕ** кои функционираат во рамките на неформалната економија